

Современ терапевски пристап во дерматологијата

Јзу " Општа Болница" – Кочани

МБАЛ " Болница Токуда" – Софија, Бугарија

Април-Мај 2015г.

Д-р Стелуца Стојанова – Дерматовенеролог

10. 06. 2015г.

Актуелна терапија во дерматовенерологијата

Период на едукација од 20 Април до 15 ти мај 2015год
во МБАЛ „Болница “Токуда” во Р. Бугарија

Таа е прва приватна,најсовремена болница со 100 % странски капитал, сопственост на јапонскиот Д-р Торао Токуда.



**Д-р Торао
Токуда**

Клиниката за Дерматовенерологија е една од 37те клиници во Болницата Токуда. Во неа е ангажиран високо – професионален стручен кадар: Субспецијалисти, специјалисти, специјализанти и мед. технички персонал



**Началник е Д-р Здравка
Демирџиева, д.м.
Субспецијалист по детска
дерматовенерологија која ми
беше ментор.**



**Академик Проф. Никола Цанков е
почесен стручен соработник и
Виш консултант.**



Доцент Д-р. Развигор
Дрленски – специјалист
со особен интерес кон
алергологијата



Д-р. Људмила Попова -
специјалист по специјалност
за дерматоскопија и хирушка
дерматологија.

Организациона структура на Клиниката:

- **Хоспис** (стационарен оддел) – со модерно опремени соби и апартаменти прилагодени според потребите на пациентите кој се наоѓа на 6-ти спрат од зградата.



- ❑ **Амбулантски оддел** (амбуланти, кабинети и сали), сместен на 3ти спрат
- ❑ Амбуланта за детска дерматологија
- ❑ Амбуланта за дермоскопија (дијагноза и следење на пигментни лезии со цел профилакса на малигни меланом и др. карциноми на кожата
- ❑ Кабинет за алергологија (прегледи, тестирање, превенција и терапија)
- ❑ Кабинет за микологија и трихологија (нативни, културелни, хистолошки препарати)
- ❑ Кабинет за дијагностика и лекување на сексуално – преносливи заболувања.

Овде се сместени и:

□ **дневниот центар за фототерапија**



➤ PUVA- системска и локална

➤ UVB – терапија

- UVA + UVB -комбинирана терапија, која се применува особено во најновата тн. “Hardering” процедура, значајна во превенцијата на алергиската реакција кон сончевите зраци. Се работи со специјална апаратура за Uv зраци.

- Манипулациона сала за дерматохирургија каде секојдневно под локална анестезија се обавуваат бројни, мали, хирушки интервенции.



- Кабинет за естетска дерматологија опремен со современ Syneron Galaxy ласер со чија помош се работат следниве процедури:



- ❖ ласерска епилација
- ❖ ласерско склерозирање на површните капилари, spider nevus на лице и нозе
- ❖ третирање на пигментни лезии (лентиго, мелазма)
- ❖ Ласерски nail-treating на онихомикоза и др. заболувања на ноктите.
- ❖ Anti adge ласерски третмани

Останати современи процедури кои што овде ги работат дерматолозите се:

- **Хемиски пилинг** (alfa hidroksi kis. TCA kis., Glikolna I bademova kis.)
- вбризгување на времени пополнувачи тн. “**филери**” (синтетски или природни). Овде се работи со најновиот **филер Poly-L- mlečna kis.** што всушност претставува природна киселинска материја што ја има во нашето тело. Оваа процедура е со ефект до 3 год. и служи да го стимулира растот на сопствениот природен колаген на местото на апликација.
- **Мезолифтинг** – процедура која ја има истата цел, а во кожата се вбризгуваат витамини, анти оксиданси и чиста хијалуронска киселина. Се препорачува кај сите жени по 30та год. а се работат 3-4 сеанси годишно за одржување на помлада и посвежа кожа.

- **Мезотерапија**- се користи за редуција и елиминирање на целулоитот со помош на комплексниот технолошки систем “Smooth shape” што работи на принцип на синергија: ласер + светлосна терапија + вакуум масажа. Овој иновантен метод е со докажана ефикасност и еден од најбараните од пациентите и најпрепорачаните од дерматолозите во светот.



Вбризгување на **Ботулинов токсин тип А** со цел лекување на хиперхидроза како и anti adge –третмани.



Строги
дезинфекциони
правила



Со Професорот
Цанков и колешката
Александра

Благодарност до целата екипа во
Дерматолошката Клиника – Токуда !

Заклучок

- Преку овој краток едукативен престој во Болницата Токуда ми се отвори можност за надополнување на дијагностичките и терапевтските методи со нови современи сознанија. А со набавка на модерна апаратура потребна во областа на дерматологијата ќе се овозможи квалитетен, комплетен и современ третман на пациентите.

**Благодарам за
вниманието**